

Инсталацијата на екстензија за дигитално потпишување на XML документи - Портал.

Во процесот на работа на портал потребно е да се инсталира екстензијата за дигитално потпишување на XML документи.

Инсталацијата на екстензијата за дигитално потпишување на XML документи се состои од следните чекори:


1. Детекција дека екстензијата не е инсталирана од страна на корисникот.
2. Упатување кон соодветниот store за додавање на екстензијата
3. Симнување и инсталација на клиентска апликација.



Откако ќе се најавите на портал, во горниот дел од страната се покажува линк кој што носи до соодветниот store од каде што треба да направите додавање на екстензијата.




По клик на копчето **Додади екстензија** кликот ќе не однесе до соодветниот store од каде што треба да се додаде екстензијата.

Додавањето на екстензијата се прави со клик на копчето **Allow** а потоа на **Add** и на крај на **OK** како што е прикажано на сликата подолу (додавањето на екстензијата во Mozilla Firefox, не не носи на друга страна туку целиот процес на инсталација се случува на истата страна, долунаведените прозорчиња се појавуваат под address bar-от на прелистувачот):






По успешно додадена екстензија потребно е да се инсталира и дополнителна клиентска апликација. После додавање на екстензијата самиот процес на инсталација не води до страна од каде што може да се симне клиентска апликација, како што е прикажано на сликата:




Со кликување на копчето Download се симнува NextsenseSigningComponent.msi. За да го инсталираме овој file треба да се кликне два пати на симнатиот file. По отворање на прозорецот


прикажан на долната слика, треба да се означи дека се согласувате со лиценцата на клиентската апликација.



По завршување на инсталацијата се клика на копчето Finish. Со овој процесот на инсталација на екстензијата завршува. Корисникот може да започне процес на дигитално потпишување на XML документи.



По успешно додавање на екстензијата, а притоа не е инсталирана клиентската апликација состојбата на портал е следна:



Се појавува линк **Потребно е да се инсталира клиентската апликација**. Со кликување на линкот **Потребно е да се инсталира клиентската апликација** се симнува NextsenseSigningComponent.msi.

Постапката за инсталирање на клиентската апликација е опишана погоре.

По успешното додавање на екстензијата и инсталација на клиентската апликација корисникот може да започне процес на дигитално потпишување.



Поддржана верзија на Mozilla Firefox: **v52+**

Доколку корисникот користи компјутер кој што работи под Windows XP, пред да ја инсталира клиентската апликација потребно е да се инсталира Microsoft .NET Framework 4.0 Client кој може да се симне на следната локација <https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=24872>